

20101583314

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

75 1 2

У К А З
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА
ЗАКОНОТ ЗА ТРГОВИЈА

2010
.07-4960/1
6 2010

Ѓорге Иванов, . .

Трајко Вељаноски, . .

З А К О Н
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ТРГОВИЈА

1
(„ 16/2004,
128/2006, 63/2007, 88/2008, 159/2008, 20/2009, 99/2009 105/2009), 23-
6 7, 8 9, :
”
23- 4 5 .
: - 5.000
- 15.000 , 0,05%
1 30
”
7 10.
2 1 :
„1) 23- 2 1 :
”
2 3, :
” :

1)

2)

3, 4, 5, 6 7 4, 5, 6, 7 8.

.”

3

24- 1 : “

”

4

29 2 3, :

”

1 2

.”

5

30 2 3, :

”

1 2

.”

6

32 :

”

, , - , , “

7

33 .

8

34 1 1 :

”

3, 5, 6 7 .

.”

9

j 1 2, a 23- 8 2 3,

23- 3

6,

32

10

4, 5 7

11

.”

”